



**УСЛОВИ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ДЕНАРСКА/ДЕВИЗНА СМЕТКА НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ-
НЕРЕЗИДЕНТ со важност од 1.9.2018 година**

ПАСИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТИ

	Каматна стапка
Позитивно салдо на денарска трансакциска сметка на нерезидент	0,00%

	EUR	AUD	USD	GBP	CHF	Други
Позитивно салдо на девизна трансакциска сметка на нерезидент	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ДЕНАРСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТИ

Готовински платен промет

Готовински уплати

• готовинска уплата на сопствена трансакциска сметка на клиент - физичко лице во банката	Без надоместок
• готовинска уплати за комунални услуги за кои Банката има договор (на терет на правното лице со кое Банката има склучено договор)	Без надоместок
• готовински уплати за комунални услуги кон сметка на ЈП Водовод и канализација Скопје отворена во ТТК Банка	15 ден.
• готовинска уплата на сметки на клиенти - правни и физички лица во Банката (по налог)	24 ден
• готовинска уплата на сметки на клиенти (правни и физички лица) во други банки	
• за износи до 5.000,00 денари	39 ден.
• за износи од 5.001,00 денари	59 ден.
• Готовински уплати преку МИПС	200 ден.

Други услуги во денарскиот платен промет за физички лица - нерезиденти

Отворање и водење трансакциски сметки

• Отворање трансакциски сметки	Без надоместок
• Итно отворање на трансакциска сметка по барање на физичко лице, со итна пратка (оваа тарифна ставка е со важност од 1.4.2016 година)	150 денари
• Водење трансакциска сметка на физички лица со вкупен промет до 500 МКД	Без надоместок
• Водење трансакциска сметка на физички лица со вкупен промет над 500 МКД	29 ден./месечно
• Водење трансакциска сметка на физички лица што имаат само евидентен промет од трансакции од штеден влог во Банката	Без надоместок
• Водење трансакциска сметка на неактивен корисник - физичко лице	50 ден./месечно*
• Затворање сметка (салдирање и ликвидација) на барање на клиент	200 ден.
• Затворање сметка на починати лица и во согласност со законски прописи	Без надоместок
• Издавање потврда за ликвидација на трансакциска сметка заради пренос во др. банка на барање на клиент	200 ден.

**Доколку на денот на задолжувањето, висината на надоместокот е повисока од состојбата на сметката се задолжува надоместок во висина на состојбата на сметката.*



ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА- НЕРЕЗИДЕНТИ
Услуги по девизни работи за физички лица- нерезиденти

Исплата/уплата на ефективни странски пари и ефективни денари за нерезиденти (во промотивен период до 31.12.2018 година)

• Исплата на ефективни денари	0,50% мин. 250 ден.
• Исплата на ефектива – прилив од дознака	0,50% мин. 250 ден.
• Исплата на ефектива - прилив од странска пензија	1,50% мин. 250 ден.
• Уплата на ефектива	0,20% од денарската противвредност

Други услуги по девизни работи за физички лица

Издавање потврда за поседување штеден влог (за амбасади за добивање виза)	200,00 ден. по потврда (влогот да е одлежан 10 дена)	36 ден.ДДВ	
За бордеро	200 ден.	36 ден.ДДВ	
Исплата на бесправно одземени девизи по решение на Министерство за финансии			
• за износи до 5.000 ЕУР	1,00% мин. 1.000 ден.		
• за износи над 5.000 ЕУР	0,80% мин. 1.000 ден.		
Брз трансфер на пари - Money Gram			
• исплата на странска валута по основ на пристигнат прилив преку глобалниот систем Money Gram	без надоместок		
• уплата на странска валута за брз трансфер на пари во странство преку глобалниот систем Money Gram – тарифа во согласност со договорот на банката со Money Gram (во денарска противвредност пресметан по куповен курс на Банката за менувачко работење)			
0,01 - 50,00 ЕУР	6,90 ЕУР	600,01 - 750,00 ЕУР	40,00 ЕУР
50,01 - 150,00 ЕУР	13,00 ЕУР	750,01 - 900,00 ЕУР	45,00 ЕУР
150,01 - 300,00 ЕУР	15,00 ЕУР	900,01 - 1300,00 ЕУР	60,00 ЕУР
300,01 - 450,00 ЕУР	20,00 ЕУР	1300,01 - 1900,00 ЕУР	90,00 ЕУР
450,01 - 600,00 ЕУР	30,00 ЕУР	1900,01 - 2500,00 ЕУР	115,00 ЕУР

Девизен платен промет за физички лица- нерезиденти

Девизен пренос на сопствена сметка во земјата (во промотивен период до 31.12.2018 година)

• во Банката	Без надоместок
• во други банки	0,15% од денарската противвредност мин. 250 ден. макс. 30.000 ден. + 300 ден. СВИФТ

Ностро дознаки (во промотивен период до 31.12.2018 година)

• дознаки во странство до 9.000 ден.(во денарска противвредност на валутата која се испраќа)	0,15% од денарската противвредност мин. 100 ден. + 300 ден. СВИФТ/OUR трошоци 900 ден.
• дознаки во странство од 9.001 ден.(во денарска противвредност на валутата која се испраќа)	0,15% од денарската противвредност мин. 350 ден. + 300 ден. СВИФТ/OUR трошоци 900 ден.
Измена на инструкции на ностро дознаки	500 ден.

Девизни плаќања во земјата (во промотивен период до 31.12.2018 година)

• на резидентни или нерезидентни сметки во Банката	0,075% од денарската противвредност мин. 150 ден. макс. 30.000 ден.
--	---

<ul style="list-style-type: none"> на резидентни или нерезидентни сметка во други домашни банки 	0,15% од денарската противвредност мин. 250 ден. макс. 30.000 ден. + 300 ден. СВИФТ
Обработка на девизен прилив од странство за комитенти на други домашни банки	0,1% мин. 100 ден. или по тарифа на домашната банка

Денарски плаќања во земјата (во промотивен период до 31.12.2018 година)

<ul style="list-style-type: none"> во корист на сметка на нерезидент 	0,15% од денарската противвредност мин. 200 ден.
---	--

Други услуги

<ul style="list-style-type: none"> Водење на девизна трансакциска сметка во валута CHF; 	100 ден./месечно*	
<ul style="list-style-type: none"> Водење на штедна книшка по видување во валута CHF; 	100 ден./месечно*	
<ul style="list-style-type: none"> пријавување девизна штедна книшка/сметка за неважечка 	100 ден.	18 ден. ДДВ
<ul style="list-style-type: none"> пресметка на камата за поединечен износ за одреден период 	200 ден.	36 ден ДДВ
<ul style="list-style-type: none"> затворање сметка врз основа на судско решение и во согласност со закон 	Без надоместок	
<ul style="list-style-type: none"> затворање сметка на барање на корисник 	200 ден.	

*Доколку на денот на задолжувањето, висината на надоместокот е повисока од состојбата на сметката, се задолжува надоместок во висина на состојбата на сметката.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

Прием и обработка на налози за плаќање во валута на тековниот пресметковен ден	КИБС	Од 8.00 до 14.20 часот
	МИБС	Од 8.00 до 16.15 часот
	Интерен клиринг на Банката	Од 8.00 до 18.00 часот
Уплата и исплата на готовина на или од сметка на корисник на сметка во Банката, на благајна во Банката	од 8.00 часот до 18.00 часот	
Прием на налози за плаќање со иден датум на извршување	од 8.00 часот до 18.00 часот	
САБОТА		
Готовински уплати и исплати, како и безготовински плаќања помеѓу сметките што се водат во Регистарот на корисник на сметки во Банката	од 9.00 часот до 13.00 часот (во филијалите/експозитурите кои работат во сабота)	

ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

Прием на налози	од понеделник до петок од 8.00 до 16.00 часот
Налози примени до 15.30 часот	датум на валута тековен ден
Налози примени по 15.30 часот	датум на валута нареден ден

ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ

Пакети за физички лица	Надоместок
SMS 1 ПАКЕТ	3 денари по порака
E-MAIL ПАКЕТ	Без надоместок
E-MAIL ПЛУС ПАКЕТ	15 денари, месечно
SMS ПАКЕТ	Без надоместок
SMS ПЛУС ПАКЕТ	30 денари, месечно